



## ОПШТИНА БИТОЛА ОБЈАВА 2/2016

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти со намена:

- Домување во станбени згради А2, домување во станбени куќи А1 и групно домување А3 согласно ДУП за „АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и АРМ Четврт 3,, - Битола
- Производство, дистрибуција и сервиси Г2,3,4 согласно Измените и дополнувањата на Урбанистички план вон населено место „Јужна Индустриска Зона Жабени“ Општина Битола

### ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија предвидено за домување во станбени згради со компатибилни намени А2, домување во станбени куќи со компатибилни намени А1 и групно домување со компатибилни намени А3 согласно ДУП за „АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и АРМ Четврт 3,, - Битола донесен со одлука на Совет на Општина Битола бр.07-1791/3 од 06.09.2010 год. и градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија за изградба на објекти предвидени со Измените и дополнувањата на Урбанистички план вон населено место „Јужна Индустриска Зона Жабени“, донесен со Одлука на Совет на Општина Битола бр.07-2177/33 од 28.09.2011 год. со намена за производство, дистрибуција и сервиси Г2,3,4 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела и број на градежна парцела, вкупна површина на градежна парцела, намената на земјиштето (основна класа), намена на земјиштето (опис) површина за градење, бруто развиена површина, процент за изграденост, коефициент на искористеност на земјиштето, максимално дозволена висина, катност, почетна утврдена цена по метар квадратен, вкупна почетна утврдена цена и банкарската гаранција за сериозност на понудата.

**Табеларен преглед:**

**А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување по пат на јавно надавање согласно ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и АРМ Четврт 3 Битола**

Број на градежна парцела	Вкупна површина на градежна парцела	Намена на земјиште (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	Површина за градба	Бруто развиена површина	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност на земјиште	Нулта ката	Катност	Почетна/ утврдена цена по метар квадратен	Вкупна почетна/ утврдена цена	Банкарска гаранција за сериозност на понудата
	М2			М2	М2	%		М1		денари	денари	денари
<b>2.9</b>	2946	A2	Домување во станбени зградилно-компатибилни наместа Б1,Б2,,В4,В3,В4, В5, ДЗ-40%	1830	10980	62%	3.7	1.20	П+5	<b>2.300,00</b>	6.775.800.00	6.775.800.00
<b>2.10</b>	2831	A2	Домување во станбени зградилно-компатибилни наместа Б1,Б2,,В4,В3,В4, В5, ДЗ-40%	1882	11292	66%	4.0	1.20	П+5	<b>2.300,00</b>	6.511.300.00	6.511.300.00
<b>9.2</b>	1177	A2	Домување во станбени зградилно-компатибилни наместа Б1,Б2,,В4,В3,В4, В5, ДЗ-40%	738	5904	63%	5,0	1.20	П+7	<b>2 300,00</b>	2.707.100.00	2.707.100.00
<b>9.3</b>	997	A2	Домување во станбени зградилно-компатибилни наместа Б1,Б2,,В4,В3,В4, В5, ДЗ-40%	732	5856	73%	5,9	1.20	П+7	<b>2 300,00</b>	2.293.100.00	2.293.100.00
<b>12.135</b>	858	A1	Домување во станб. куќи и компат. намени А1/Б1,В1,В5	365	1460	43%	1,70	10,20	П+2+Пк	<b>61,00</b>	52.338.00	52.338.00
<b>12.136</b>	817	A1	Домување во станб. куќи и компат. намени А1/Б1,В1,В5	342	1368	42%	1,68	10,20	П+2+Пк	<b>61,00</b>	49.837.00	49.837.00
<b>12.137</b>	789	A1	Домување во станб. куќи и компат. намени А1/Б1,В1,В5	324	1296	41%	1,64	10,20	П+2+Пк	<b>61,00</b>	48.129.00	48.129.00

<b>12.140</b>	734	A1	Домување во станб. куќи и компат. намени А1/Б1,В1,В5	292	1168	40%	1,59	10,20	П+2+Пк	<b>61,00</b>	44.774.00	44.774.00
<b>10.3</b>	897	A3	Групно домување со компатибилни намени А3/Б1,Б2,В1,В2,В3, Д3-20%	365	1095	41%	1,22	1,2	П+2	<b>61,00</b>	54.717.00	54.717.00
<b>10.4</b>	799	A3	Групно домување со компатибилни намени А3/Б1,Б2,В1,В2,В3, Д3-20%	157	471	20%	0,59	1,2	П+2	<b>61,00</b>	48.739.00	48.739.00
<b>10.5</b>	1621	A3	Групно домување со компатибилни намени А3/Б1,Б2,В1,В2,В3, Д3-20%	269	807	17%	0,50	1,2	П+2	<b>61,00</b>	98.881.00	98.881.00

**Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање согласно ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЈУЖНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА „ЖАБЕНИ” Општина Битола**

Број на градежна парцела	Вкупна површина на градежна парцела	Намена на земјиште (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	Површина за градба	Бруто развиена површина	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност на земјиште	Нулта кота	Катност	Почетна/утврдена цена по метар квадратен	Вкупна почетна/утврдена цена	Банкарска гаранција за сериозност на понудата
	M2			M2	M2	%		M1		денари	денари	денари
61	3579	Г2,3,4	Производство, дистрибуција и сервиси	2514	8385	70%	2,33	1,20	П+2	61,00	218.319,00	218.319,00
65	8148	Г2,3,4	Производство, дистрибуција и сервиси	5708	19086	70%	2,34	1,20	П+2	61,00	497.028,00	497.028,00
68	8066	Г2,3,4	Производство, дистрибуција и сервиси	5652	17571	70%	2,18	1,20	П+2	61,00	492.026,00	492.026,00
71	4080	Г2,3,4	Производство, дистрибуција и сервиси	2623	7869	64%	1,93	1,20	П+2	61,00	248.880,00	248.880,00

## ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

**Сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија согласно со закон кои ги исполнуваат условите дадени во објавата односно :**

1. физички лица :државјани на Република Македонија,државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД,како и државјани на држави кои не се членки на Европска унија и на ОЕЦД,а под услови на реципрцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија.

2. Правни лица :домашно правно лице ,правно лице во мешовита сопственост,правно лице основано од странско физичко и правно лице регистрирани во Централниот регистар на РМ,странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД ,како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европска унија и на ОЕЦД,а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните домашни и странски физички и правни лица поднесуваат **Пријава** за учество на јавното наддавање по електронски пат на пропишан образец. Во пријавата се наведуваат податоците за градежната парцела за која се пријавува кандидатот, податоците за подносителот на пријавата и банкарската гаранција за сериозност на понудата. Доколку предмет на објавата се повеќе градежни парцели, а учесникот е заинтересиран за повеќе од една градежна парцела, се поднесува поединечна пријава за секоја градежна парцела со банкарска гаранција за секоја парцела.

Секој подносител скенирано ги доставува следните докази (приложени во оригинал или фотокопии заверени на нотар и потпишани со дигитален потпис) :

1. Пријава од подносителот, потпишана дигитално;
2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во износ од **100%** од вкупната почетна цена на градежното земјиште ;
3. За физички лица уверение за државјанство;
4. За правни лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;
5. Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, односно доказ за својството овластено одговорно лице на правното лице;
6. e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање
7. Изјава за прифаќање на условите во објавата потпишана со дигитален потпис

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

## ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед со намена домување во станбени згради А2 изнесува **2.300,00 денари** од метар квадратен, за градежни парцели наведени во табеларниот преглед со намена домување во станбени куќи А1 изнесува **61,00 денар** од метар квадратен, за градежни парцели наведени во табеларниот преглед со намена групно домување А3 изнесува **61,00 денар** од метар квадратен и за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед со намена производство, дистрибуција и сервиси Г2,3,4 изнесува **61,00 денар** од метар квадратен

## РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ

Пријавите за учество на јавното наддавање потпишани со дигитален потпис, заедно со целокупната потребна документација (скенирана и дигитално потпишана) можат да се достават најдоцна до **15.11.2016** год. електронски, преку информацискиот систем на следната интернет страна **[www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk)**

Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна **[www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk)**

## ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Јавното наддавање ќе започне на **21.11.2016** год. и истото ќе трае **15(петнаесет) минути** како што следува

Во **10,00 часот** со траење од **15(петнаесет) минути** ГП бр. 2.9, ГП бр 2.10, ГП бр 9.2 и ГП бр.9.3 со намена домување во станбени згради А2

Во **10,30 часот** со траење од **15(петнаесет) минути** ГП бр. 12.135, ГП бр.12.136, ГП бр. 12.137 и ГП бр.12.140 со намена домување во станбени куќи А1

Во **11,00 часот** со траење од **15(петнаесет) минути** ГП бр. 10.3, ГП бр.10.4 и ГП бр 10.5 со намена групно домување А3

Во **11,30 часот** со траење од **15(петнаесет) минути** ГП бр. 61, ГП бр. 65, ГП бр. 68, ГП бр. 71 со намена со намена производство, дистрибуција и сервиси Г2,3,4

## ПОСТАПКА

1. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекот на рокот за поднесувањето на истите при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и лозинка за учество на електронскиот јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2. Електронското јавно наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање за секоја градежна парцела посебно.

3. Електронското јавно наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на Општина Битола.

4. Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

5. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемување на вредноста со секој „чекор“ не помалку од 230,00 денари за градежни парцели со намена домување во станбени згради А2 и не помалку од 10,00 денари за градежни пацели со намена домување во станбени куќи А1, со намена групно домување А3, со намена стабено деловен објект и со намена производство, дистрибуција и сервиси Г2,3,4

6. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

7. Учесникот на јавниот наддавање кој понудил највисока цена се стекнува со статусот најповолен понудувач

8. Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

9. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисија во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. Комисијата е должна да одлучи во рок од 5 дена од приемот на истиот. Против решението донесено од страна на Комисијата со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

10. По завршувањето на јавното наддавање Комисијата во рок од 3 работни дена доставува барање за мислење до Државно правобранителство на РМ нацрт-текст на договорот за отуѓување. Државното правобранителство доставува мислење по однос нацрт-текст на договорот во рок од 30 дена од добивањето на барањето за мислење. По добивањето на позитивното мислење Комисијата во рок од 3 работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.

11. Најповолниот понудувач има обврска да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор и до Комисијата да достави доказ за извршената уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а доставената банкарска гаранција за сериозност на понудата на најповолниот понудувач ќе биде активирана и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.

12. Во рок од 5 работни дена по доставувањето на доказ за извршена уплата и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање Градоначалникот на општина Битола склучува договор за отуѓување на градежно земјиште.

13. По склучувањето на договорот општина Битола во рок од 1 ден, електронски го доставува договорот до одделението за финансиски прашања за утврдување на данокот на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивањето на решението за утврдување на данокот на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршената уплата.

14. Неисполнувањето на обврските од точките 11 и 12 од оваа објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не се враќа на купувачот.

15. Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува во рок од 30 дена од потпишувањето истиот да го достави електронски кај Нотар заради солемнизација.

16. Со Договорот најповолниот понудувач се обврзува во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет е градежна парцела со површина до 5.000 м<sup>2</sup>, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м<sup>2</sup> да прибави одобрение за градење на предвидениот објект согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено од надлежниот орган и е должен земјиштето да го изгради согласно со урбанистичкиот план по кое истото е отуѓено во рок од 2 (две) години од добивањето на правосилно одобрение за градење на објекти со бруто изградена површина до 1000 м<sup>2</sup> согласно добиеното одобрение за градење, односно во рок од 4 (четири) години од добивањето на правосилното одобрение за градење за објекти со бруто изградена површина над 1000 м<sup>2</sup> согласно добиеното одобрение за градење.

17. Минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за предметната градежна парцела не смее да биде помалку од 30 %.

18. Доколку во утврдениот рок не се прибави одобрение за градење или објектот не се изгради по вина на Купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна за непочитување на роковите во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање за предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот. Неисполнувањето на овие обврски, односно по паѓање на купувачот во задоцнување со исполнувањето на обврската три месеци последователно, преставува основ отуѓувачот, по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршеност на договорот, односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на купувачот.

19. Обврска е на купувачот да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежното земјиште.

20. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

21. Трошоци за нотарската процедура и воведувањето во евиденција на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

22. Сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица пред исполнувањето на обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Битола.

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)

ОПШТИНА БИТОЛА

Комисија за спроведување на постапките за јавно наддавање



